

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 август 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Благојче Макалоски од Прилеп УП2 09-173/21 од 26 јули 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-231 од 25 јуни 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-231 од 25 јуни 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде соодветно Решение за согласност за приклучување.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Благојче Макалоски од Прилеп до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-173/21 од 26 јули 2021 година против Решение за одбивање на барање за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-231 од 25 јуни 2021 година на КЕЦ Прилеп, за времен приклучок.

Според Електродистрибуција, локацијата се наоѓа под 10kV далекувод Плетвар.

На седницата на 28 јули 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-173/21 од 26 јули 2021 година со прилог:

- БСП-1 образец од 15 јуни 2021 година
- РОБСП 11-231 од 25 јуни 2021 година
- Приговор од Благојче Макалоски од Прилеп
- ГИС Скица

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави имотен лист и потврда за земјоделско земјиште, при што на 30 јули 2021 година беа доставени:

- Имотен лист бр.699 за КО Плетвар, за земјиште на КП 1305 сопственост на Благојче Макалоски, Александра Павлеска и Танче Трајчески
- Изјава од Александра Павлеска и Танче Трајчески за давање согласност на Благојче Макалоски за поставување на приклучок на електрична енергија на земјоделското земјиште на КП бр.1305 КО Плетвар кое е во заедничка сопственост и
- Решение од 7 јуни 2021 година на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за запишување на КП бр.1305 КО Плетвар во Единствениот регистар на земјоделски стопанства.

При повторното разгледување на приговорот, со дополнително доставената документација на 17 август 2021 година се утврди дека е побаран приклучок за пумпа за наводнување на земјоделско земјиште, која може да биде поставена во било кој дел на катастарската парцела, доволно оддалечена од Далекуводот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, согласно член 39 став (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) стандарден приклучок е приклучок на низок или среден напон при што објектот кој се приклучува се наоѓа на подрачје кое е опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ) и е исполнет еден од условите:

- 1) одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот е помала или еднаква на 400 kW;
- 2) сите колективни станбени, деловни и станбено-деловни објекти, без оглед на одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот

Согласно став (3) и (4), по исклучок на став (2), стандардни приклучоци на нисконапонска мрежа се и приклучоци за објекти чија што максимална едновремена моќност е помала или еднаква на 11 kW и не се опфатени со локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а во подрачјето каде се наоѓа објектот за кој се бара приклучок има и други постоечки корисници и/или потенцијални баратели на приклучок, односно и приклучоци за објекти за кои е издадена локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а се наоѓаат во подрачје опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ).

Согласно став (5), сите останати приклучоци кои не ги исполнуваат горенаведените услови се нестандартни приклучоци.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–173/21  
19 август 2021 година  
Скопје

Заменик Претседател  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Enver Elmazi